



Адреса: ул. “Широк Сокак” бр.60 – влез при НУ Народен Театар Битола; 7000 Битола; Македонија
 тел: 047 228 185 / 075 416 177

Л Е Т О 2019

АЛБАНИЈА, ЈАДРАНСКО МОРЕ

- **Вила ЛИРИ-ПЕШКУ – Спиле**

Објект сместенна само 20 метри од прекрасната широка песочна плажа во Спиле, на 10 метри од појасот на густа борова шума. Вилата располага со студија за 2, 3 и 4 лица, коиимаат комплетно опремена кујна, тоалет, балкони, ТВ, Wi-Fi и клима уред (користењето е вклучено во цената). Во близина на вилата се наоѓаат многу ресторани, мини-маркети, а во склоп на објектот е и најстарата и најпознатата продавница за свежа риба во тој регион.

ТЕРМИН :	1/2 std	1/3 std	1/4 std
05.06-10.06	49 €	54 €	59 €
10.06-15.06	59 €	64 €	69 €
15.06-20.06	69 €	74 €	79 €
20.06-25.06	79 €	84 €	89 €
25.06-30.06	89 €	94 €	99 €
30.06-05.07	99 €	104 €	109 €
05.07-10.07	99 €	104 €	109 €
10.07-15.07	99 €	104 €	109 €
15.07-20.07	99 €	104 €	109 €
20.07-25.07	99 €	104 €	109 €
25.07-30.07	99 €	104 €	109 €
30.07-04.08	99 €	104 €	109 €
04.08-09.08	99 €	104 €	109 €
09.08-14.08	99 €	104 €	109 €
14.08-19.08	99 €	104 €	109 €
19.08-24.08	99 €	104 €	109 €
24.08-29.08	89 €	94 €	99 €
29.08-03.09	79 €	84 €	89 €
03.09-08.09	69 €	74 €	79 €
08.09-13.09	59 €	64 €	69 €

Цени:

- Се дадени по лице, за минимум две платежни лица за **5 ноќевања**, со вклучен автобуски превоз, по курс од 1€ = 61.8 ден
- За аранжман со сопствен превоз се одобрува **15€** од вкупната цена по лице
- Во цената не е вклучена туристичка такса која се плаќа директно во објектот

Сместување:

- Трето лице и четврто лице или деца над 6 год. имаат бесплатно сместување во 1/3 и 1/4 студио, плаќаат само превоз 15€
- Едно дете од 2-6 год. може да се смести бесплатно во кревет со родител во 1/2, 1/3 или 1/4 студио (плаќа само превоз 15€) со добиено одобрение од агенцијата и сопственикот на објектот

Попусти:

- **15%** за целосна уплата во ФЕВРУАРИ
- **10%** за целосна уплата во МАРТ
- **5%** за целосна уплата во АПРИЛ

Горенаведените попусти не можат да се комбинираат

Превоз:

- Поаѓање од Битола на термините според табелата во 06:00 часот, враќање во 14:00 часот
- Превозот ги слегува патниците на најблиската локација до сметувањето каде може да минува автобус
- Цена за само автобуски превоз на наведените термини изнесува **15€** по лице
- **5€** доплата за пакет аранжман по лице од Кичево и Прилеп

Напомена:

- За резервација со попуст, потребна е аконтација од 50% од вкупниот износ на аранжманот, додека останатите 50% од износот треба да се доплатат додека трае месечниот попуст
- При промена на име и презиме, број на патници или термини, попустите дадени во дадениот месец нема да важат, односно ќе важат цените во периодот кога ќе се изврши промената
- Задолжително е здравствено и патничко осигурување
- Патниците се одговорни за важноста на нивните патни исправи.
- Агенцијата не е одговорна за интензитетот и квалитетот на интернет врската во сместувачките капацитети во текот на престојот на гостите, како и за периодите со топла и ладна вода.

Куќен ред:

- Студијата/апартманите се напуштаат во 08:00 часот, во студијата се влегува после 13:00 часот
- Гостите се сместуваат во претходно подготвени и уредени соби, со обврска сами да се грижат за редот и хигиената на истите во текот на престојот. По завршувањето на престојот гостите се обрзани да ги остават студијата/апартманите во пристојно чиста состојба.
- При употреба на клима уредот се молат гостите да ги затвораат вратите и прозорците. При напуштањето на студијата/апартманите се молат гостите да го исклучуваат клима уредот. Во спротивно, сопствениците на сместувачките капацитети имаат право да го забранат користењето на услугата.
- Опремата во студијата/апартманите и на терасите да биде неоштетена. Инвентарот мора да биде на број.
- Во случај на направена штета или губење на клучеви, гостите се должни да ја надокнадат штетата и да платат кај сопствениците на сместувачките капацитети пред заминување.
- Во случај на забелешки во врска со сместувањето или евентуални проблеми настанати во текот на престојот, гостите се должни да ја пријават забелешката или проблемот кај сопствениците на сместувачките капацитети и претставниците на агенцијата во текот на нивниот престој. Агенцијата не сноси одговорност за забелешки и проблеми пријавени после завршувањето на престојот на гостите.